

Службен весник

на Република Македонија

Број 65

12 април 2018, четврток

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1195. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура.....	2	1200. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за статистика.....	6
1196. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	6	1201. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Фонд за здравствено осигурување на Македонија.....	7
1197. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Централниот регистар на Република Македонија.....	6	1202. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи.....	7
1198. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Царинската управа.....	6	1203. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Македонска академска истражувачка мрежа.....	7
1199. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	6	1204. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација.....	7

	Стр.		Стр.
1205. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	8	1212. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.94/2017 од 28 март 2018 година.....	11
1206. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за правда - Управа за водење на матичните книги.....	8	1213. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	13
1207. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	8	1214. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	13
1208. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	8	1215. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации.....	14
1209. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје 1 - Скопје.....	9	1216. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	14
1210. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје 2 - Скопје.....	9	1217. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	17
1211. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.76/2017 од 28 март 2018 година.....	9	1218. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	19
		1219. Одлука за издавање на времена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	20
		1220. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	23
		1221. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец март 2018 година.....	23
		Огласен дел	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1195.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура, број 44-6954/1 од 5 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/17) во членот 1 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

”

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број
1	Работно биро-160 x 80 x 74	00001
2	Работно биро 160 x 80 x 74	00002
3	Касета со три фиоки и централна брава	00003
4	Касета со три фиоки и централна брава	00004
5	Конференциски сегмент за раб.биро	00010
6	Работно биро АРИЕС арт.А222	00017
7	Страничен сегмент-А327/см	00019
8	Маса за конференции арт.А221	00020
9	Рафт ЦКУ 502	00031
10	Рафт ЦКУ 502	00032
11	Канцелариско биро -Конет-2004	00045
12	Канцелариско биро -Конет-2004	00046
13	Канцелариско биро -Конет-2004	00047
14	Канцелариско биро -Конет-2004	00049
15	Канцелариско биро -Конет-2004	00050
16	Канцелариско биро -Конет-2004	00051
17	Канцелариско биро -Конет-2004	00052
18	Канцелариско биро -Конет-2004	00053
19	Канцелариско биро -Конет-2004	00054
20	Канцелариско биро -Конет-2004	00055
21	Канцелариско биро -Конет-2004	00056
22	Канцелариско биро -Конет-2004	00057
23	Канцелариско биро -Конет-2004	00058
24	Канцелариско биро -Конет-2004	00059
25	Канцелариско биро -Конет-2004	00060
26	Канцелариско биро -Конет-2004	00061
27	Канцелариско биро -Конет-2004	00062

28	Канцелариско биро -Конет-2004	00063
29	Канцелариско биро -Конет-2004	00064
30	Канцелариско биро -Конет-2004	00065
31	Канцелариско биро -Конет-2004	00066
32	Канцелариско биро -Конет-2004	00067
33	Канцелариско биро -Конет-2004	00068
34	Канцелариско биро -Конет-2004	00069
35	Канцелариско биро -Конет-2004	00070
36	Касети со брава и три фиоки	00071
37	Касети со брава и три фиоки	00072
38	Касети со брава и три фиоки	00074
39	Касети со брава и три фиоки	00076
40	Касети со брава и три фиоки	00078
41	Касети со брава и три фиоки	00079
42	Касети со брава и три фиоки	00080
43	Касети со брава и три фиоки	00084
44	Касети со брава и три фиоки	00085
45	Касети со брава и три фиоки	00087
46	Касети со брава и три фиоки	00090
47	Касети со брава и три фиоки	00094
48	Касети со брава и три фиоки	00096
49	Касета со брава	00175
50	Фотокопир со постолџе	00193
51	Канцелариско биро	00198
52	Канцелариско биро	00199
53	Канцелариско биро	00200
54	Канцелариско биро	00201
55	Канцелариска касета со брава	00202
56	Канцелариска касета со брава	00204
57	Печатар	00216
58	Плакар со 3 шибер врати и надградба- 240(70)/80/40	00238
59	Плакар надградба - 80/40/70 со брава и клуч	00239
60	Плакар-80/40/200- со брава и клуч	00243
61	Плакар-80/40/200- со брава и клуч	00246
62	Плакар-80/40/200- со брава и клуч	00250
63	Биро 140/80/75	00257
64	Биро 140/80/75	00258
65	Касета со фиоки	00259
66	Касета 40/65/60	00260
67	Плакар-80/40/200- со брава и клуч	00265

68	Плакар-80/40/200- со брава и клуч	00266
69	Канцелариско биро	00268
70	Клуб масичка 50/60/55	00272
71	Плакар-80/40/200- со брава и клуч	00274
72	Клуб масичка 50/60/55	00275
73	Биро 160/12/75	00292
74	Биро 160/12/75	00297
75	Биро 160/12/75	00300
76	Биро 160/12/75	00303
77	Биро 160/12/75	00309
78	Биро 160/12/75	00311
79	Плакари - гардеробери 190/40/50	00323
80	Плакари - гардеробери 190/40/50	00324
81	Плакари - гардеробери 190/40/50	00328
82	Плакари - гардеробери 190/40/50	00333
83	Канцелариско биро	00348
84	Клима уред	00349
85	Конференциска маса 4.8/1.8/7.5	00385
86	Плакари - гардеробери 190/40/50	00386
87	Плакари - гардеробери 190/40/50	00387
88	Библиотека 210/90/40	00389
89	Работно биро со три фиоки 150/80/74 со метабокс лизгачи	00394
90	Работно биро	00395
91	Пирамида со сталаци	00435
92	Мултифункционален принтер	01102

“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3099/1
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1196.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за вработување на Република Македонија бр. 44-8775/16-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18), во членот 1, во табелата, редните броеви 4, 5, 6, 7 и 8 се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/1
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1197.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Централниот регистар на Република Македонија бр. 44-8775/13-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/2
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1198.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Царинската управа бр. 44-8775/3-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/3
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1199.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државната изборна комисија бр. 44-8775/2-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/4
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1200.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за статистика бр. 44-8775/1-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/5
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1201.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Фонд за здравствено осигурување на Македонија бр.44-8775/11-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/6
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1202.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи бр.44-8775/7-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/7
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1203.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МАКЕДОНСКА
АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Македонска академска истражувачка мрежа бр.44-8775/4-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/8
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1204.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (Модел)	Количина (парче)
1	Институциски сервер	HP ProLiant DL380p Generation8	14
2	Уред за непрекинато напојување Тип 2	HP R1.5kVA G3 1U INTL Uninterruptible Power System	14
3	Институциски мрежен рутер	HP MSR2003 AC Router	14
4	Рак ормар Тип 3	HP 11622 1075mm Shock Rack	14
5	Мрежен свич Тип 2	HP 5120-24G EI Switch	14

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/9 Претседател на Владата
3 април 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

1205.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука бр.44-8775/8-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/10 Претседател на Владата
3 април 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

1206.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА
МАТИЧНИТЕ КНИГИ**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги бр. 44-8775/10-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/11 Претседател на Владата
3 април 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

1207.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика бр. 44-8775/9-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/12 Претседател на Владата
3 април 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

1208.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи бр. 44-8775/12-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/13
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1209.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.4.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје 1 - Скопје бр. 44-8775/14-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/14
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1210.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.4.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје 2 - Скопје бр. 44-8775/15-17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3519/15
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****1211.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 28.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА делот: „овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката на регистрација на возило, односно правното лице надлежно за регистрација на пловниот објект да го уплати надоместокот“ од член 198-а став 2 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и 39/2016).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата на Игорчо Точев од Кочани со Решение У.бр.76/2017 од 24 јануари 2018 година поведе постапка за оценување на уставноста на дел од член 198-а став 2 од Законот за животната средина, означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата, утврди дека според член 198-а став 2 од Законот, за извршениот надзор од ставот 1 на овој член, кога ќе се утврди дека надоместокот од членот 180 од овој закон не е уплатен во целост или делумно, државниот инспектор за животна средина донесува решение со кое го задолжува овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката за регистрација на возило, односно правното лице надлежно за регистрација на пловниот објект да го уплати надоместокот.

Одредбата се оспорува во делот: „овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката за регистрација на возило, односно правното лице надлежно за регистрација на пловниот објект да го уплати надоместокот.“

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Во член 180 став 2 од основниот текст на Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2005) било предвидено дека обврзник за плаќање на надоместокот од ставот 1 на овој член (надоместок за моторни возила и пловни објекти без уред за пречистување-катализатор) е правното или физичко лице на чие име е регистрирано моторното возило, односно пловниот објект.

Според ставот 3 од истиот член од Законот, надоместокот од ставот 1 на овој член го пресметува и наплатува правното лице надлежно за регистрација на моторните возила и пловните објекти и го уплатува еднаш неделно на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка.

Основниот текст на Законот бил предмет на 16 измени и дополнувања, а членовите 180 и 198-а, кои се предмет на анализа во постапката пред Судот биле повеќепати менувани.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.119/2010) целиот член 180 е изменет. По однос на (сопственикот), обврзникот за плаќање на надоместокот (сега дефиниран како надомест за загадување на животната средина) ставот 3 од членот 180 од Законот останува на сличен начин уреден како претходната одредба од основниот текст на Законот. Кај обврзникот за пресметување и наплата на надоместокот (правно лице што врши регистрација) во ставот 5 од членот 180 од Законот се направени извесни промени. Така, според оваа одредба надоместокот го пресметува и уплатува овластено правно лице за вршење на технички преглед во постапка на регистрација на возилото или пловниот објект, односно при продолжување на регистрацијата на возилото и се уплатува еднаш месечно на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка.

Членот 180 став 5 повторно е изменет со членот 29 од Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.123/2012). Во оваа одредба е предвидено дека, надоместокот од ставовите 1 и 2 на овој член за домашно, правно или физичко лице се наплатува при регистрација на моторни возила или пловни објекти, а го пресметува и наплатува овластено правно лице вршење на технички преглед при постапка на регистрација на возилото или лицето задолжено за регистрација на пловниот објект, односно при продолжување на важноста на регистрацијата и го уплаќа еднаш месечно на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка.

Со наведената измена и дополнување на Законот од 2012 година во членот 31 за првпат се креира членот 198-а од Законот. Негов предмет на уредување е надзорот над уплатениот и пресметан надоместок за регистрација на моторни возила и пловни објекти. Според ставот 1 од членот 198-а од Законот надзорот го врши Државниот инспекторат за животна средина преку државните инспектори за животна средина.

Во членот 198-а став 2 од Законот е предвидено дека, за извршениот надзор од ставот 1 на овој член, кога ќе се утврди дека надоместокот од членот 180 од овој закон не е уплатен во целост или делумно, државниот инспектор за животна средина донесува решение со кое го задолжува овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката за регистрација на возило, односно правното лице надлежно за регистрација на пловниот објект да го уплати надоместокот.

Оваа одредба содржински е идентична со оспорената.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/2013) членот 180 повторно е изменет.

Сега во ставот 7 од членот 180 од Законот се предвидува дека надоместокот од ставовите 1 и 4 од овој член сопственикот на моторното возило или пловен објект го уплаќа на сметката на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина при регистрација на возилото или пловниот објект.

За правното лице повеќе не е предвидена обврска да го пресметува и наплатува надоместокот за животна средина, ниту пак обврска за овој надоместок во определени временски интервали да врши уплата на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка.

Членот 198 став 2 не е предмет на новелирање во наведениот Закон за изменување и дополнување на Законот од 2015 година.

Во следните две измени и дополнувања на Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2014 и 44/2015) членот 198-а бил предмет на измени и дополнувања, но не и сега оспорениот член 198-а став 2.

Од вака направениот историјат на содржината на членовите 180 и 198-а од Законот произлегува дека во почетокот на уредувањето на оваа правна проблематика правното лице надлежно за регистрација на возилата и пловните објекти имало обврска да утврдува и наплаќа надоместок за загадување на животната средина и така утврдениот и наплатен надоместок, во соодветни временски интервали, да го уплаќа на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка. За вака предвидената обврска државниот инспектор за животна средина имал законска основа да врши надзор и

правното лице надлежно за регистрација на возилото, односно пловниот објект да го задолжува да го уплати надоместокот, ако тоа не го сторило.

Со измената на Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/2013) во членот 5 со кој се менува членот 180 е предвидено дека надоместокот од ставот 1 и 4 од овој член сопственикот на моторното возило или пловен објект го уплаќа на сметката на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина при регистрација на возилото или пловниот објект.

Правното лице повеќе нема обврска да пресметува и наплатува надоместок за животна средина. Оттаму, отпаднала и потребата од вршење на инспекциски надзор од страна на државните инспектори за животна средина по однос на околноста дали правните лица овластени за регистрација на возилата и пловните објекти уплатиле во целост или делумно надоместок за животна средина и донесување на решение со кое се задолжува овластеното правно лице да го уплати надоместокот.

Тоа што правните лица во практиката продолжиле во целокупната уплата да примаат и уплата на име надоместок за животна средина, што произлегува од Одговорот на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија и од Мислењето на Владата на Република Македонија и така наплатениот надоместок, некои од правните лица, да не го префрлаат на сметката на Министерството за животна средина и просторно планирање не може да биде аргумент во поткрепа на уставноста на одредбата.

Имено, доколку се работи за практика со позитивни импликации за граѓаните, правните лица и државниот буџет, така воспоставената добра практика може да биде преточена во позитивна законска норма со соодветни измени и дополнувања на Законот.

Судот оцени дека правилната практична примена може да произлезе само врз основа на јасни, правно издржани норми што овде не е случај, бидејќи државните инспектори за животна средина, според оспорениот член 198-а став 2 од Законот, вршат надзор по однос на исполнувањето на обврска (утврдување и наплата на надоместок за животна средина) која правните лица овластени за регистрација на моторни возила и пловни објекти повеќе ја немаат.

Имајќи предвид дека владеењето на правото како темелна вредност од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот бара во правниот поредок да функционираат јасни, недвосмислени норми, а секој учесник во правниот поредок да има јасно утврдени норми на однесување по однос на правата, обврските, надлежностите и слично, што не е случај со оспорениот член 198-а став 2 од Законот, Судот оцени дека оспорениот дел од членот 198-а став 2 од Законот не е во согласност со наведената уставна одредба.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-телот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.

У. бр. 76/2017
28 март 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

1212.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/1992), на седницата одржана 28 март 2018 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 77 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр.94/2017 од 7 февруари 2018 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 77 став 2 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со основ беше поставено прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во членот 77 поместен во поднасловот „Известување по пошта“ од Законот е предвидено дека:

„(1) Известувањето по пошта се врши по пат на обична или препорачана пошта. Секој документ што влијае врз роковите се испраќа преку препорачана пошта.

(2) Писмениот документ што е испратен по пат на препорачана пошта се смета дека е доставен на датумот кога е заверена потврдата за прием (оспорен став)“.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Со Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015) се уредува постапката за остварување на заштита на правата и правните интереси на физичките лица, правните лица

и другите странки, како и заштита на јавниот интерес, по која се должни да постапуваат министерствата, органите на државната управа, организациите утврдени со закон, другите државни органи, правните и физичките лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, како и органите на општината, на Градот Скопје и општините во Градот Скопје, кога во вршењето на своите законски надлежности, постапуваат, решаваат и преземаат други управни дејствија во управни работи.

Според член 4 од Законот, одделни поими во овој закон го имаат следново значење:...

- „Известувањето“ е службено обраќање на јавниот орган кон странка или кон друго лице кое учествува во управната постапка;

- „Управен акт“ е поединечен акт на јавен орган кој е донесен врз основа на закон со кој се решава за правата, обврските и правните интереси на странките. Управните акти можат да бидат насловени како решение, одлука, наредба, лиценца, дозвола, забрана, одобрение или други;

Според член 17 од Законот поместен во делот „Начело на активна помош на странката“ е предвидено дека:

„(1) Јавниот орган е должен да им овозможи на сите странки во постапката да ги остварат и заштитат своите права и правни интереси на што е можно поефективен и полесен начин. Јавниот орган ги известува странките за законските одредби што се од важност за решавање на управната работа, за нивните права и обврски, вклучително и за сите информации поврзани со постапката и ги предупредува за правните последици од нивните дејствија или пропусти.

(2) Јавниот орган и овозможува на странката пристап до јавниот орган и по електронски пат.

(3) Незнаењето или неукоста на странката која учествува во постапката не треба да биде на штета на нејзините законски права и интереси“.

Во членот 37 од Законот се предвидени општите правила на комуникација на јавниот орган и странката при што е предвидено дека:

(1) „Комуникацијата помеѓу јавните органи и странките може да се одвива во писмена форма, усно или во електронска форма.

(2) Актите во управната постапка во електронска форма можат да се достават до странката или нејзиниот застапник само во случаи кога тие претходно се согласиле за оваа форма на комуникација. Согласноста може да биде ограничена на одделни јавни органи, постапки и акти.

(3) Комуникацијата помеѓу јавните органи задолжително се одвива во електронска форма“.

Во глава XI од Законот во насловот „ИЗВЕСТУВАЊЕ И ДОСТАВА“ односно во членовите од 69 до 78, покрај другото, е предвидено дека:

„(1) Ако не е поинаку определено со закон, јавниот орган слободно одлучува за соодветниот начин на известување на странката во управната постапка. Пишаните управни акти треба да се достават.

(2) Начинот на известување се утврдува во однос на правната заштита на странката, транспарентноста, економичноста и едноставноста на постапката.

(3) Кога странката е присутна, известувањето се врши усно.

(4) Во исклучителни случаи, кога се работи за итни и кратки прашања, известувањето може да се изврши телефонски.

(5) Писмениот документ може да се испрати по пошта, преку електронски или други соодветни средства, или со достава.“

Во членот 77 „Постапки за известување“ поднасловот „Известување по пошта“ е предвидено дека:

„(1). Известувањето по пошта се врши по пат на обична или препорачана пошта. Секој документ што влијае врз роковите се испраќа преку препорачана пошта.

(2). Писмениот документ што е испратен по пат на препорачана пошта се смета дека е доставен на датумот кога е заверена потврдата за прием (оспорен став)“.

Тргнувајќи од наведените уставни одредби, направената анализа на наведените одредби од Законот за општата управна постапка, наспрема наводите во иницијативата по однос на член 77 став 2 од Законот, Судот оцени дека тие се основани.

Ова од причина што анализирајќи ги содржините на оспорените одредби произлегува дека доставувањето преку пошта се смета за уредно на датумот кога е заверена потврдата за прием што според Судот е правно нејасна и неиздржана норма, односно не е јасно дали таа заверка се однесува на заверка од страна на поштата или пак на лицето кое треба да го потврди приемот на писменото кое го доставува јавниот орган. Точниот датум на прием на писменото известување од страна на странката на кое се однесува известувањето има големо значење од причини што странката од тој датум може да презема процесни дејствија, да вложува жалба или пак да пристапи кон исполнување на обврската.

Според Судот неспорна е потребата на законодавецот да обезбеди сигурен начин на доставување и намулување на можните изигрувања на уредното доставување кога тоа е по пошта, оттука Судот оцени дека оспорената одредба не е изведена докрај преку креирање на правно издржана норма, со која нема да остави простор за правна несигурност и можност за губење на правата или неисполнување на обврските. Едноставно заради немање на сознание дека во поштата на конкретен датум за лицето е оставен акт врз основа на кој те-

чат права и обврски, странката може да трпи последици кои би можеле да значат губење на права загарантирани со Уставот, поради што Судот оцени дека член 77 став 2 од Законот не во согласност со одредбите од Уставот на кои се повикува подносителот на иницијативата.

6. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојановски.

У. бр. 94/2017
28 март 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1213.

Врз основа на член 47, став 1, точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Рак“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Рак“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброт од 23,30 г, чистота на среброт од 19,43 г, во квадратна форма со димензии 37 x 37 мм, полирани со позлата и вметнато кобалтно стакленце со димензии 18,4 x 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- На аверсот, во централниот дел на монетата се прикажани четири атласа коишто го држат небото и круг со симболите на сите хороскопски знаци. На вметнатото кобалтно стакленце е претставена слика на северното небо со ѕвездата Северница во центарот, опкруже-

на со ѕвездието Рак. Во долниот дел е претставен цртеж на Сончевиот Систем. На основата е прикажан дел од небесната карта. Во долниот дел од аверсот се прикажани грбот на Република Македонија и годината на издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажани се и натписите на македонски јазик: „Република Македонија“ и „100 денари“.

- На реверсот, во горниот дел од монетата е претставена слика на рак од ѕвездениот атлас „Firmamentum Sobiescianum“ создаден од Јоханес Хевелиј на крајот на 17 век. Сликата на хороскопскиот знак рак и неговото ѕвездието, претставена на монетата, преминува и на вметнатото кобалтно стакленце. Во горниот дел од монетата е претставен симболот на хороскопскиот знак рак. Во долниот дел е претставена златна слика на рак, врз цртеж на кој е претставен Сончевиот Систем. На десната страна е прикажано латинското име на хороскопскиот знак – CANCER, а на левата страна, ознаката Ag925.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VII-1/2018
11 април 2018 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

1214.

Врз основа на член 47, став 1, точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Рак“, со белезите утврдени во Одлука-

та за издавање кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/VII-1/2018 од 11 април 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/18).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр. 02-15/VII-2/2018
11 април 2018 година
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

1215.

Врз основа на член 106, став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), а во врска со член 33, став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ број 185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 28.3.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

I

Износот на средствата кои операторите на територијата на Република Македонија кои годишно остваруваат минимум бруто приход од 100.000 евра од обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги, треба да го уплатат во компензациониот фонд за универзална услуга за 2018 година, се утврдува во висина од 0,20% од вкупниот приход што го има остварено операторот од обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги во 2017 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

Согласно член 106, став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), а во врска со член 33, став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга, висината од 0,20% е определена согласно проценетите потребни средства во компензациониот фонд за универзална услуга за 2018 година од кои ќе се врши исплата на нето трошоците на давателите на универзална услуга што се пресметуваат како разлика

меѓу нето трошоците за обезбедување на универзалната услуга и нето трошоците кои давателот на универзалната услуга би ги имал кога не би бил давател на универзална услуга при што се зема предвид проценетата добивка и нематеријалните поволности што ги има давателот на универзална услуга при обезбедувањето на универзална услуга.

Висината на средствата за надоместување на нето трошоците Агенцијата ги обезбедува од операторите кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/или даваат јавни комуникациски услуги на територијата на Република Македонија кои годишно остваруваат минимален бруто приход од 100.000 евра, согласно членот 35 од Правилникот за обезбедување на услуги опфатени со универзалната услуга. Износот на средствата за 2018 година, се утврдува во висина од 0.20% од вкупниот приход од претходната 2017 година остварен со вршење на работи со јавни комуникациски мрежи и/или обезбедување на јавни комуникациски услуги.

Врз основа на доставените податоци од операторите за остварениот вкупен годишен приход за 2017 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ќе донесе поединечно Решение за секој од операторите со кое се утврдува точниот износ на средства што операторот треба да го уплати во компензациониот фонд за универзална услуга, како и рокот за плаќање.

Врз основа на горенаведеното, согласно член 106 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), а во врска со член 33, став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ број 185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

Агенција
за електронски комуникации
Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.

Бр. 0501-1259/1
28 март 2018 година
Скопје

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1216.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија УП1 бр. 07-15/14 од 04.04.2018 година на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЦИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 10.04.2018 година донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 бр.07-15/14 од 20.02.2014 година, изменета со Одлука УП1 бр. 07-15/14 од 16.09.2016 година и изменета со Одлука УП1 бр. 07-15/14 од 08.02.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14, 176/16 и 15/17) со евидентен број “ЕЕ – 159.11.1/14.2/16.2/17” се менува по барање на носителот поради настанати промени во сопственичката структура, назив и скратен назив на носителот на лиценцата.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1, “Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија”, кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-15/14
10 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
20 февруари 2014 година

4. Датум на важење на лиценцата
20 февруари 2024 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 159.11.1/14.2/16.2/17/18

6. Единствен матичен број – 6879845

7. Единствен даночен број – 4080013537869

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

Како снабдување со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, Правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи;

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот;

- работи во согласност со правилата за снабдување со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување;

- доставува до операторот на пазарот на електрична енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе

обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештајна година).

Годишниот извештај задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

15. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

1217.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија УП1 бр. 07-192/13 од 04.04.2018 година на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЦИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 10.04.2018 година донесе

ОДЛУКА**ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЦИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 07-192/13 од 16.10.2013 година, исправка од 04.11.2013 година, изменета со Одлука УП1 бр. 07-192/13 од 16.09.2016 година и изменета со Одлука УП1 бр. 07-192/13 од 17.02.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/13, 151/13, 176/16 и 22/17) со евидентен број “ЕЕ – 143.10.1/13.2/16.2/17” се менува по барање на носителот поради настанати промени во сопственичката структура, назив и скратен назив на носителот на лиценцата.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1, “Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија”, кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-192/13
10 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЦИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
16 октомври 2013 година

4. Датум на важење на лиценцата
16 октомври 2023 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 143.10.1/13.2/16.2/17.2/18

6. Единствен матичен број – 6879845

7. Единствен даночен број – 4080013537869

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за пренос на електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за пренос на електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со Правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со Правилата за пазар на електрична енергија;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за финансиско и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештајна година).

Годишниот извештај задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

15. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

1218.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 10.04.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „ВРАНОВСКА“ со реф.бр.312, со инсталирана моќност од 792 kW и со локација на КП бр.70/3 и дел од К.П.бр.361, КО Горно Врановци, Општина Чашка.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-208;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „ВРАНОВСКА“ со реф.бр.312;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.70/3 и дел од К.П.бр.361, КО Горно Врановци, Општина Чашка;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 792 kW (една генераторска единица со моќност од 792 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.665.852 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ВРАНОВСКА РЕКА 312“, УП1 бр. 08-137/15 од 20.10.2015 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-14/18
10 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 12-06/18
10 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1219.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 и член 40 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16), како и член 33 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на времена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-06/18 од 04.04.2018 година на Друштвото за производство, трговија и услуги БИ-НЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје, на седницата одржана на 10.04.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги БИ-НЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје, согласно член 40 од Законот за енергетика, му се издава временна лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биомаса “БИ-НЕРГИЈА”.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биомаса “БИ-НЕРГИЈА” лоцирана во Визбегово, општина Бутел.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности дополнително ќе донесе одлука за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој енергетскиот објект се става во употреба, а на тој начин ќе заврши испитувањето на опремата како и пробната работа на термоелектроцентралата на биомаса.

Прилог 1

ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги БИ-НЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Лондонска“ бр.8 Скопје - Карпош

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 319.01.1/18

4. Датум на издавање на лиценцата
10.04.2018 година

5. Датум на важење на лиценцата
10.01.2019 година

6. Единствен матичен број – 7014295

7. Единствен даночен број – 4057015527990

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во термоелектроцентрала на биомаса, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во термоелектроцентрала на биомаса „БИ-НЕРГИЈА“ на КП бр.176/1, КО Визбегово, општина Бутел, Скопје.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,

- извештај за промените во главнината,

- извештај за паричните текови,

- применетите сметководствени политики, и

- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2.

Податоци за термоелектроцентра на биомаса приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 1-VII:

1. име на електрана – БИНЕРГИЈА со планирана моќност до 600,00 kW,

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на електраната во размер 1:25000 од Агенција за Катастар,

3. локација на електраната на преносната/дистрибутивната мрежа,

4. ситуација на објекти на електраната,
5. еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда,
6. технолошка шема на електрана,
7. податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес,
8. општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2017 година,
 - година на завршеток на градба - 2018 година,
 - година на почеток на работа - 2018 година,
 - број на производни единици - 3,
 - номинална моќност на електрана - 600 kW,
 - расположлива моќност - 600 kW,
 - максимална моќност - 600 kW,
 - планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на електрана - 4.200.000 kWh,
 - сопствена потрошувачка - 39 kW,
 - основно гориво - биомаса - отпаден дрвен сортимент,
 - специфична потрошувачка на гориво - 1kg/1 kWh.
9. податоци за опрема:
 - број на производни единици - 3,
 - година на пуштање во работа на производна единица - 2018 година,
 - проценет животен век на производна единица - 40 години,
 - тип, производител и номинални податоци за генератор - EN-240 - BUDERUS/BOSCH Германија,
 - тип, производител и номинални податоци за трансформатор - BM 01 1x1000 kVA 10.5-21/0.42 kV СК-Ао - PSelectric Bulgaria.
10. Податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка
 - турбо вентилатор - 1x7 kW
 - вентилатор - 2x1.1 kW
 - мотор редуктор за транспорт на материјал - 3x1.1 kW
 - контролна електроника и автоматика - 0.5 kW.

1220.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 10.04.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „ВРАНОВСКА“ со реф.бр.312, со инсталирана моќност од 792 kW и со локација на КП бр.70/3 и дел од К.П.бр.361, КО Горно Врановци, Општина Чашка.
2. Податоци за носителот на решението:
 - назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје;
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-208;
 - назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „ВРАНОВСКА“ со реф.бр.312;
 - податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.70/3 и дел од К.П.бр.361, КО Горно Врановци, Општина Чашка;
 - инсталирана моќност на електроцентралата: 792 kW (една генераторска единица со моќност од 792 kW);
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.665.852 kWh;
 - датум на престанок на важење на ова решение: 17.04.2038 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-13/18

10 април 2018 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1221.**

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-март 2018 година, во однос на просечните цени на мало во 2017 година, изнесува 1.6%.

Директор,
Апостол Симовски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018065